

Врз основа на член 24 став 1), точка 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации („Сл.весник на РМ“ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18), на барање на корисникот, Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 11.07.2018 година го донесе следното:

## РЕШЕНИЕ

### I

**СЕ ОТПОВИКУВААТ** одобренјата за користење на радиофреквенции во фиксна служба со следните евидентни броеви: 109930, 109952, 109401, 109922, 109953 и 106540 издадени од Агенцијата за електронски комуникации на Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП Оператор ДООЕЛ Скопје со адреса на Плоштад Пресвета Богородица бр. 1 во Скопје на негово барање.

### II

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

### III

Ова решение е конечно

## Образложение

Агенцијата за електронски комуникации издаде одобренја за користење на радиофреквенции во фиксна служба со следните евидентни броеви 109930, 109952, 109401, 109922, 109953 и 106540 на Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП Оператор ДООЕЛ Скопје со адреса на Плоштад Пресвета Богородица бр. 1 во Скопје .

На 10.07.2018 година Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП Оператор ДООЕЛ Скопје со адреса на Плоштад Пресвета Богородица бр. 1 во Скопје , достави до Агенцијата за електронски комуникации барање за отповикување на горенаведените одобренја со број уп1-бр.0802-689.

Врз основа на горенаведеното, а согласно член 24 став 1), алинеја 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации (Службен весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15,193/15, 11/18 и 21/18), се донесе решение како во диспозитивот.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение може да се поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

Изготвено во Агенција за електронски комуникации  
Наш број: уп1-бр.0802-689  
Скопје, 11-07-2018

По овластување од Директорот,  
Игор Бојаџиев

Доставено до:  
- странка  
- сектор за радиокомуникации  
- сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции  
- сектор за финансии и сметководство  
- архива

